

20110090203

**ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

18
 („
 -
 21
 „ 124/2010)
 2011
 ;
 „ 68/2004);
 („
 ” 107/2007);
 („ ”
 102/2008);
 („ ” 143/2008);
 („
 „ 124/2010)
 „ 71/2004)
 („ 171/2008 („ ” 82/2009).
 . 10-124/43
 24 2011

Благородна Дулик, . .

**ЗАКОН
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)**

I.

1

Предмет на уредување

;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;

2

Примена на законот

1) ;

- 2) , , ;
- 3) ;
- 4) , ;
- 5) (, , .),
- 6) , .

**3
Целите на законот**

- 1) : , , ;
- 2) ;
- 3) , ;
- 4) ; ,
- 5) , .
- 6) , .

**4
Дејност од јавен интерес**

**5
Примена на одредбите од Законот**

- (1) ,
- (2) .

**6
Дефиниции**

1. Отпад

25

2. Опасен отпад

(), , , , : , , , , , ; , ;

3. Неопасен отпад ;

4. Инертен отпад

5. Комунален отпад (

6. Комерцијален отпад

7. Индустриски неопасен отпад

8. Биоразградлив отпад (

9. Отпадни масла , ,

10. Полихлорирани бифенили (:
) (), - -
0,005 ;

11. Опрема која содржи ПХБ ,

12. Искористени ПХБ ,

13. Отпаден електричен или електронска опрема a

14. Пакување ,

() ;

15. Отпад од пакување

16. Искористени возила

17. Медицински отпад

18. Отпад од научно-истражувачките институции

19. Отпаден титаниумдиоксид

20. Отпад од азбест

21. Отпадни гуми

22. Создавач

23. Поседувач

24. Произведувач

25. Постапување со отпадот

26. Давател на услуга

27. Управување со отпад е

28. Управител со отпад

29. Преработка на отпадот

30. **Преработувач на отпад**

31. **Третман на отпадот**

32. **Рециклирање на отпадот**

33. **Повторна употреба**

34. **Отстранување на отпадот**

35. **Собирање на отпад**

36. **Собирач на отпад**

37. **Индивидуален собирач на отпад**

38. **Претоварна станица**

39. **Складирање**

40. **Депонија**

41. **Депонирање**

42. **Собирно место**

43. **Центар за собирање**

44. **Инсталација за горење**

45. Инсталација за согорување

46. Надлежен орган за вршење на стручни работи во животната средина

47. Физичко лице, 26, 28 30

7

Приоритет при управувањето со отпадот

(1)

(2)

-

-

8

Начело на заштита на животната средина при управувањето со отпадот

(1)

(2)

(3)

9

Начело на претпазливост

10
Начело на блискост

(1)
(2)

(3)

11
Начело на универзалност на услугите

1)
2)
3)
4)
5)
6)

12
Начело „загадувачот плаќа“

12-
Начело на одговорност на произведувачот

13
Систем на кауција

14

Заеднички начела

7, 8, 9, 10, 11, 12 13

II.

15

Планирање при управувањето со отпадот

(1)

1)

2)

;

3)

4)

5)

(2)

16

Стратегија за управување со отпадот

(1)

(2)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

(3)

(1)

(1)

12

**План за управување со отпадот на
Република Македонија**

(1)

(2)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

(3)

(4)

(1)

(1)

18

**Планови за управување со отпадот на
општините и градот Скопје**

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(1)

17

(2)

(1)

(1)

18-
Регионални планови

(1)

(2)

(3)

(4)

19

Програми за управување со отпадот

(1)

1)

2)

3)

(2)

(1)

(1)

(1)

2

3

- (3) (1)
- (4) (1) 1 2
- (5) (1) 3 (1) 2 20 (2) 11.

20

Содржина на програмата за управување со отпадот, којашто ја донесува надлежниот орган за вршење на стручни работи во животната средина

- (1)
- (2) (1) :
- 1) ;
- 2) ;
- 3) ;
- 4) ;
- 5) ;
- 6) ;
- 7) ;
- 8) ;
- 9) ;
- 10) ;
- 11) ;
- 12) (1)
- (3)

21

Програми на правните и на физичките лица за управување со отпадот

- (1) 200 / 150
- 19

- (2) (1)
- (3) (1) ,
- (4) :
- 1) , , ;
- 2) , ;
- 3) - ;
- 4) ; , (,) , (,) ;
- 5) ;
- 6) ;
- 7) ; ,
- 8) ; . (ISO 14000) ;
- 9)
- 10)
- (5) (2) (3) , (1) , 20 (1) 1

22

Обврски на општините и градот Скопје за управувањето со комуналниот и со другиот неопасен отпад

- (1) , :
- 1) ;
- 2) , ;
- 3) , ;
- 4) ;
- 5) .

(2)

23

Известувања за спроведување на програмите за управување со отпадот

(1)

(2)

(3)

(2)

28

(4)

21

(1)

31

(5)

21

(1)

(4)

(6)

III.

24

Правила за постапување со отпадот

1)

2)

3)

4)

5)

6)

24-

Неконтролирано отстранување на отпадот

25

Листа на отпади

- (1) ; ;
- 1) ;
- 2) ;
- 3) ;
- 4) ;
- 5) ;
- (6) (, ,);
- 7) (, ,);
- 8) , , (, ,);
- 9) (, , -);
- 10) , / (, ,);
- 11));
- 12) (/);
- 13) , ;
- 14) (, ,);
- 15) ,
- 16) ,
- (2) (1) ,
- (3) , .

26

Обврски за создавачот и за поседувачот на отпад

- (1) / ;
- 1) ;
- 2) ;
- 3) ;
- 4) ,
- 5) ;
- 6) , , , / .

(2)

, /

(3)

(1) 1 5.

27

Собирање и транспортирање на отпадот

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

28

Преработка на отпадот

(1)

(2)

(3)

(4)

1)

2)

(1)

3)

4)

29

Операции за преработка на отпадот

(1)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

11

13)

(2)

30

**Одобрение за градење на инсталации за преработка, третман, складирање и за
отстранување на отпадот**

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

31

**Оперативни планови и еколошка ревизија за инсталациите за преработка,
складирање и отстранување на отпадот**

(1)

(2)

32

**Дозвола за вршење на дејноста складирање,
третман и/или преработка на отпад**

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(5)

(8)

(9)

(1)

30
(10)

(2)

32-

Дозволи за трговија со неопасен отпад

(1)

(2)

(1)

(3)

(1)

(4)

(2)

(1)

(3)

(5)

(1)

-
-
-

(6)

(1)
(1)

(7)

o (1)

(8)

(6)

(9)

(7)

(10)

(1)

j

- (11) (10) ,
- (12) ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ()
- ;
- (;)
- (13) (12)

32-
Одземање на дозвола за складирање третман и/или преработка на отпад

- (1) , /
- ;
- , / 32 .
- (2) (1)
- 30 .

32-
Одземање на дозвола за трговија со неопсен отпад

- (1)
- (2) (1)
- 30 .

33
Складирање на отпадот

- (1) , / , ,

(2)

(3)

(4)

(3)

(5)

34

Отстранување на отпадот

(1)

35

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

35

Операции за отстранување на отпадот

(1)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

- 7) / ;
- 8) ,
- 9) - 1 12 ; ,
- 10) .); (, , ,
- 11) ;
- 12) ;
- 13) (, .); 1 12
- 14) ; 1 12
- 15) (1 14
- (2)). (1)
- (3) (1) , (D)

36

Интегрирана мрежа за отстранување на отпадот

- (1) ,
- (2) .

37

Претоварни станици за отпад

- (1) , , ,
- (2) .
- (3) (5) .

(4)
(5)

38
Управител со отпад

(1)

21 (1)

(2)

-

;

-

;

-

;

-

;

-

39

;

-

;

-

,

,

;

-

;

-

,

-

(3)

/

(4)

/

o

,

(5)

(4)

:

1)

;

2)

;

3)

,

4)

,

,

(6)

/

/

(7)

(8)

(9)

(3)

(10)

(11)

(10)

(12)

(8)

(13)

(14)

(15)

(8)

(16)

39

Обврска за водење евиденција и известување

(1)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

(2)

(1)

35 (1)

- (3) (1) ,
- (4) , .
- (5) (4) .
- (6) .
- (2) , ,
- (7) (3) (1)
- (3)
- (8) (1) , - ,
- (9) , 31 (6) , .
- 31
- (10) . 31 (7)
- 31 (1)
- (12) (6) (8)

40

Постапување со отпадот што се наоѓа на имот во приватна сопственост

- (1) ,
- (2) 24 , .
- 31

(3)

41
Одржување на јавната чистота

42
**Овластување за преземање мерки
на претпазливост**

IV.

IV 1.

42-
Обврска за предавање на отпад

43
**Правила за постапување со комуналниот
и со другите видови неопасен отпад**

(1)

(2)

(3) ,
,
(1) (2)

(4) (3)

(5) (4) ,
(3) ()

(6) , 45

(7) 21 (1)

(8) (4) .

(9)

21 (1) , /

44

Собирање и селектирање на комуналниот отпад

(1) ,

(2) .

(3) (1) ,

(4) (3) .

45

Дозволи за собирање и за транспортирање на комуналниот отпад и на другите видови неопасен отпад

(1) ,

- (2) (1) ,
- (3) (1)
- (4) -
- (5) 15 20
- (6) (1) ,
- (7) (1)
- (8) ,
- (9) (7) ,
- (10) (3) ,

45-

Одземање на дозвола за собирање и за транспортирање на комуналениот и на другите видови неопасен отпад

(1)

(2) (1) o
30

46

Начин на остварување на јавната услуга од страна на општините и градот Скопје

(1)

- (2) , ,
- (3) / , .
- (4) , / (2) .
- (5) , (2) (3) .
- (4) , 45 32
- (6)
- (7) (4)
- (8) (4)
- (9) (3) , (4)
- (10) / (9),
- (11) , / (4) ,

47

Обезбедување на примената на принципот на универзалност на услугата на локално ниво

- (1) , 43 (1) (2) , ,
- (2) (1) :
- 1) ;
- 2) ;
- 3) ;
- 4) ;
- 5)
- 6)

(3)

(1)

IV 2.

1. Постапување со отпадот од производи и пакувања

48

Општи обврски за производителот

(1)

(2)

(3)

49

Информирање на продавачите и на потрошувачите

(1)

(2)

(3)

(2)

(4)

(5)

(6)

50

**Откуп и повратен прием на искористените
производи и пакувања**

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

51

**Дозвола за основање на систем за собирање и за повратен прием на искористените
производи и пакувања**

(1)

(2)

1)

2)

3)

4)

(3)

1)

2)

3)

4)

- (4) (1)
- (5) (3) (1)
- (6) (1)
- (7) (6)
- (8)
- (9)

52

Обврска на продавачот, производителот или увозникот

- (1) /
- (2) (1)
- (3) (2)
- (4) (1)
- (5) (1)
- (6) (1) (1)

53

Обврска на потрошувачот

- (1)
- (2)
- 1) ;

- 2)
- 3)

2. Постапување со инертниот отпад

54

Правила за постапување со инертниот отпад

- (1)
- (2)

(3)

(4)

(3)

(3)

(3)

(5)

3. Постапување со индустрискиот неопасен отпад

55

Правила за постапување со индустрискиот неопасен отпад

(1)

(2)

56

Идентификационен формулар за индустрискиот неопасен отпад

(1)

(2)

(1)

39

(3)

(4)

V.

V 1.

57

Општи правила за постапување со опасниот отпад

(1)

(2)

(3)

(4)

58

Забрана за мешање на опасен отпад

(1)

(2)

(1)

24

59

Постапување со измешан отпад

(1)

(2)

(1)

24

(3) (2) (1)

(4) (3)

60

**Задолжително евидентирање и класифицирање
на опасниот отпад**

(1) 39

(2)

(3)

(4) (1), (2) (3)

39

(5) (1), (2) (3) 39

61

Идентификационен формулар за опасен отпад

(1) 39

(2) (1)

(3)

(4)

62

Испитување на карактеристиките на отпадот

(1) :

1) ;

2)

3)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(2)

63

**Услови за добивање на овластување на испитување
на карактеристиките на отпадот**

(1)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

(2)

(1)

4

(3)

(4)

(2) (3)

(5)

64

Соодветно пакување и означување на опасниот отпад

- (1) , , ,
- (2) (, ,),
- (3)
- (4)

65

Договор за собирање и за транспортирање на опасен отпад

- (1)
- (2)
- (3) , (1)
- (4)
- (5) (3) , (1)

66

Дозвола за собирање и транспортирање на опасен отпад

- (1)
- 1) , ; :
- 2)
- 3) ;
- 4)
- 5) ;
- 6) ,

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

67
Преземање мерки во случај на голема опасност

(1)

(2)

(3)

(4)

V 2.

68
Постапување со отпадните масла

(1)

- /
 - (2) , .
 - (3) / , ,
 - (4) ;
 - (5) ;
- , , , ,

69
Постапување со ПХБ

- 1) :
- 1) , ;
- 2) .
- 3) .
- (2) , , , ,
- (3) .
- (4) / ,
- (5) .
- (6) , ,

Член 70 - Престанува да важи со Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори („Службен весник на Република Македонија“ број 140/2010).

71

**Постапување со отпад од електрична
и од електронска опрема**

(1)

(2)

(3)

(1)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(9)

(12)

(7) (11)

31

(13)

71-
**Ограничувања и забрани за употреба и содржината на одредени опасни супстанции
во електрична и електронска опрема**

71- (8)

71-
Обврски на производителот

(1)

(2)

(3)

(1) (2)

(4)

(3)

(5)

(3)

5

(6)

(7)

(8)

72
Постапување со искористените возила

(1)

(2)

/

(3)

(4)

(9)

(5)

(6)

-
/

-

-

-

-

(7)

(2) (6) 3 5
31

(8)

(7)

(9)

(10)

(6) 3

73

Постапување со медицинскиот отпад

(1)

(2)

(3)

(4)

74

Постапување со титаниумдиоксид

(1)

(2)

(3)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

75

**Правила за постапување со отпад од азбест
и со отпад од производи кои содржат азбест**

(1)

(2)

(3)

75-

Постапување со отпадни гуми

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(5)

(6)

76

**Правила за постапување со отпадот што се создава при научно-истражувачките
дејности**

(1)

(2)

-

77

Постапување со други видови отпад

VI.

78

Класи на депонии

- 1)
- 2)
- 3)

79

Услови што треба да ги исполнува депонијата

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

80

Услови за основање на депонија

- (1)
- (2)

17

17

- (3) 90
 - (4) (2) /
 - (5) /
 - (6) (2)
 - (7)
 - (8) (2)
 - (9) (4)
 - (10) (3)
 - (11) / (4)
 - (12) (4)
- 17 /

81

Оперативни планови и еколошка ревизија за депониите

- (1)
- (2)

82

Лица кои можат да вршат дејност депонирање на отпад

- (1) :
- 1) ;

- 2) (:)
- 3) , /
- (2) (1) 2 (1)
- (3)

83

Обезбедување на договорите

- (1) , ,
- (2)
- (3)

84

Дозвола за оператор на депонии

- (1)
- (2)
- (3)
- 1) ;
- 2) ;
- 3) ;
- 4) (, ,) ;
- 5) ;
- 6) ;
- 7) , ;

8)

;

9)

;

10)

;

11)

,

12)

;

13)

;

(4)

,

,

(5)

(6)

,

(7)

(8)

15

85

Изградба на депонија

30

86

Отпади кои не се прифатливи во депониите

1)

;

2)

,

,

,

,

3)

;

,

4)

,

;

-

,

,

,

;

- 5) , (
- 6) 1.400); ,
- 7) (, ,) .

87

Отстранување на отпадот што не е прифатлив во депониите

- (1) ,
- (2) , .
- (3) 86 35 (1) .
- (4) .
- (5) , ,

88

Прифаќање на отпадот во различни класи депонии

- (1) ,
- (2) .
- (3) .
- (4) , .
- (5) : ;
- 1) ;
- 2) , ;
- 3) , (, , 2) , ,
- (6) , .

(7)

(8)

89

Трошоци на операторите на депонии

30

90

**Цена за отстранување на отпадот
на депониите**

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(3)

(4)

91

Обврска за следење и за известување на надлежните органи

(1)

(2)

(3)

(4)

92
Престанување со работа на депонијата

1)

2)

3)

93
Грижа откако депонијата ќе престане да работи

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

VII.

94
Правила за горење и за согорување на отпадот

(1)

(2)

(3)

(4)

95

Изградба на инсталациите за горење или согурување

30

96

Избор на локација за градење

1)

2)

3) “ ”

4)

97

Оперативни планови и еколошка ревизија за инсталациите за горење или согурување на отпадот

(1)

(2)

98

Дозволи за работа на инсталациите за горење или согорување на отпадот

:),
,

(

99

Дозвола за оператор на инсталациите за горење или согорување

(1)

(2)

(3)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

(4)

(5)

(6)

(7)

15

100

**Испорака и прием на отпадот за горење
или согорување**

(1)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

(2)

(3)

(1)

101

Постапување со остатоците од горење и согорување

(1)

1)

2)

3)

4)

(2)

VIII. ,

102

Прекугранично движење на отпадот

103

**Увоз на отпад на територијата на Република
Македонија**

(1)

(2)

(3)

1)

2)

3)

104

Извоз на отпадот

105

**Увоз, извоз и транзит на опасен отпад преку
територијата на Република Македонија**

106

Дозволи за извоз, увоз и транзит на отпад

(1)

(2)

(1)

1)

- 2) (,) ;
- 3) , ;
- 4) , ;
- 5) ;
- 6) ;
- 7) ;
- 8) , ;
- 9) ;
- 10) () ;
- 11) (,) ;
- 12) ;
- 13) ;
- 14) ;
- 15) ;
- 16) , ;
- 17) ,
- 18) .
- (3) , .
- (4) (1) , , , .
- (5) , , 15 .
- (6) , / /
- (7) (6) .

IX.

108

Организација на мониторингот на управувањето со отпад

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

109

Обем и содржина на мониторингот и управување со податоците

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

110
Обезбедување мониторинг

111
Мониторинг што го вршат правните и физички лица

(1)

(2)

(3)

(1)

(1)

Членот 112 е избришан.

X.

113
Организација на информативниот систем

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1)

2)

3)

114

Содржина на информативниот систем

(1)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

(2)

(1)

115

Регистар на отпадот

(1)

(2)

1)

2)

3)

4)

(3)

116

Катастар на создавачите на отпад

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(5)

(1)

117

Обврска за објавување на податоците

(1)

(2)

(3)

(4)

118

Обврска за информирање на јавноста

119

Достапност на информациите за управување со отпадот

XI.

120

Извори на финансирање

(1)

(2)

(3)

(4)

121

Цена за извршена услуга

(1)

(2)

(3)

(4)

43 (8)

(1) (2)

(5)	20	(1)	,	,
(6)		(1)	(2)	,
(7)				90
(8)				

122

Надоместок за постапување со отпад

/

123

Надоместок за управување со отпад на општините и градот Скопје

(1)				e
	1%	2%		
(2)	(1)			
	121			
(3)	(1)			
	19	(1)	2	

124

Средства од наплата на изречените глоби

(1)				,
(2)				,

125

Финансиски гаранции и осигурување

(1)

(2)

(3)

XII.

126

Надлежни органи

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

127

Делокруг на Државниот инспекторат за животна средина

(1)

1)

(21 (3));

- 2) (23
- (5);
- 3) - 24 ; -
- 4) (27); 29
- 5) ;
- 6) 32 , ;
- 7) (32-);
- 7-) ;
- 32- 8) 33 ;
- 9) - 34 ;
- 10) 35 ;
- 11) 21 (1)
- 12) 38 ; 39
- 13) ; 39 (6)
- 14) ;
- 15) 39 (10) - 39 (10) ; ,
- 16) - 43 ;
- 17) 45 (1)
- 18) ; 51
- 19) ; 55 56

- 20) 57
;
21) (58);
22) (59);
23) 60
;
24) (61);
25) (62
(5));
26) (63
(3));
27) (64);
28) (65);
29) (68);
30) (69);
31) (70);
32) (71) 71- ;
33) (72);
34) (74);
35) (75);
36) 75- .
37) -
(68);
38) (84);
39) (86);
40) 35 (1) ;
41) (88);
42) (91);
43) (93);

- 44)
- 45) (94);
- 46) (98);
- 47) (100);
- 48) (101);
- 49) 103 ;
- 106 107);
- 50) 111 ;
- 51) 32, 45, 51 66 63
- 52) .
- (2) , (1)

128

Донесување на решенија на државниот инспектор за животна средина

- (1) ,
- 1) 90
- 2) 30 ;
- 3) 24 , 30 ,
- 4) ; , ,
- 5) ; 30 , ,
- 6) 90 , , ;
- 7) 35 , 30 ;

- 8) , 30 , ;
- 9) , 30 , ;
- 10) 39 , 30 ;
- 11) , 30 ;
- 12) 30 ; , ;
- 13) 30 ; , ;
- 14) 30 , 90 , ;
- 15) , 90 , ;
- 16) , 30 ;
- 17) , 30 , ;
- 18) , , ;
- 19) , , .
- (2) , , , .
- (3) (1) , , .
- (4) , , - , .

- (5) (4)
- (6) (4)
- 48
- (7) (1) 18
- (8) (1)

129
**Делокруг на овластен инспектор за животна
средина**

- (1)
- 1) (21
- (2));
- 2) (23 (4));
- 3) 24 ;
- 4) (24-)
- 5) (
- 27);
- 6) 33 ;
- 7) (-
- 8) 34 ; 39
- 9) (-) ; 39 (7)
- 10) ;
- 11) 39 (10) ; 40 ; 24 ;
- 12) 43 ;

- 13) , 42- ;
- 14) 43
- (8) ;
- 15) 44
- (1) (2) ;
- 16) 44 (1) 44 (3)
- 17) ;
- 18) 45 (1) ;
- 19) (54);
- 20) 111 -
- (2)
- (1) 10
- (3) (1) 15
- (4)
- (1)

130

Донесување на решенија на овластениот инспектор за животна средина

- (1) :
- 1) 90
- 2) ;
- 3) 30 ;
- 4) ; 30 ;
- 5) 30 ; 90 ;

6)

7)

8)

9)

10)

11)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

48

(7)

(1)

(4)

(1)

131

Делокруг на државниот пазарен инспектор

- (1) , :
- 1) 32- (6) ;
- 2) , 49 ;
- 3) ;
- 4) , 50 / ;
- 5) 51 ;
- 6) 52 ,
- (2) 71- . (1)

132

Делокруг на државниот санитарен и здравствен инспектор

- (1) ,
- 1) :
- (2) ,
- (1) ,

132-

Делокруг на комуналните инспектори на општините, на општините во градот Скопје и на градот Скопје

- (1) ,
- 1) , , , , (24-).

132-

**Примена на одредби од други закони
во инспекцискиот надзор**

, ,

133-

Одговорност на службените лица

(1)

, ,

(2)

, , /

(3)

, (1) , /

(4)

(1)

, ,

133

Други надлежности

(1)

, ,

(2)

(3)

(1)

, ,

134

Постапка за вршење на инспекциски надзор

(1)

/

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(7) (8)

135

Обврски за инспекторите за животна средина и на овластените инспектори за животна средина

(1)

:

- , , , ;
- , , ;
- , , , ;
- ;
- , , , ;
- , ;
- , ;
- .
- (2) ,
- (3) .
- (2) , .
- (4) .
- (5) .
- (6) .

136

Обврски за правни и физички лица

(1)

(2)

137

Надзор на законитоста на работата на органите на општината

(1)

- (2) (1)
- (3)
- 1) :
- 2) (22 24);
- 3) (18, 19 23);
- 4) (22 41);
- (22, 43 46);
- 5)
- 6) (44);
- 7) (47);
- 8) (54);
- 9) (80);
- 10) (108);
- 11) (113);
- 12) (116);
- 13) (117);
- 14) (121);
- 15) ;

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

138

Одземање на извршување на надлежности

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(1)

(1)

XII-a K

138-

**Вршење на недозволена трговија
со неопасен отпад**

(1)

(2)

(1)

138-

**Вршење на откуп на производи и материјали
што се во општа употреба**

(1)

(2)

(1)

138-

Вршење на трговија со отпад без обезбеден видео надзор

XIII.

139

**Општи прекршочни санкции за правните
и за физичките лица**

(1)

2.000

1)

(21);

2)

(23 5);

3)

24

4)

(24-);

5)

(32- 6);

6)

32- (9)

;

7)

(38);

8)

(39

60);

9)

(40);

10)

42-

;

11)

(43 44);

12)

(43 65);

13)

(44);

14)

(49);

- 15) (49 52);
- 16) (50);
- 17) (50);
- 18) (53 71);
- 19) ()
- (54);
- 20) (56);
- 21) (103);
- 22) (103) ;
- 23) (104).
- (2) 3.000
- :
- 1) ,
- 26 ;
- 2) (32);
- 3) (32- (10));
- 4) ,
- (33);
- 5) ,
- (33);
- 6) , (34 (2));
- 7) (37
- (2));
- 8) (39
- 60);
- 9) (57);
- 10) / , , ,
- (57);
- 11) (58);
- 12) (59);
- 13) / /
- (61);
- 14) , (61);
- 15) / (61);
- 16) (61);
- 17) (62);

- 18) , (64); ,
19) , (64); ,
20) (65);
21) 68 ;
22) 69 ;
23) 0,0005 , ,
0,025 25 mg ; , ;
0,4
0,025 (70);
24) ,
(71-) ,
25) (72
3);
26) (72 5);
27) 72 (2) (6) ;
28) 72
(7) ;
29) 72 (9) ; 30)
73 ; 31)
(74);
32) 75- ;
33) - (75 76) ,
34) (108 111).
(3) 400 (1)
(4) 500 (2)
(5) (3) (4) , 3
15
(6) (1), 4, 11, 13 19 (2) 9 25 ,
126 ,
(7) (6)

(8)

140

**Прекршочни санкции за собирачите
и за транспортерите на отпад**

- (1) 3.000 :
- 1) 27 (3), (4), (5) (6) ;
- 2) 45 ;
- 3) (
- 45);
- 4) (51);
- 5) (57);
- 6) (64);
- 7) (60 55);
- 8) (60 56);
- 9) (60);
- 10) (, 39 60);
- 11) (39 60)
- 12) (66);
- (2) 5.000 (1)
- (3) 600
- (1)
- (4) 500
- (1)
- (5) , 15 .
- (6) (3) (4) , , 15
- (7)

141

Прекршочни санкции за преработувачите на отпад

- (1) 3.000
- 1) (21);
- 2) 28
- 3) 29 ;
- 4) (32);
- 5) (56 61);
- (56 61)
- 6) (39 60);
- 7) (39 60)
- 8) (108);
- (2) 5.000 (1)
- (3) 1.000
- (1)
- (4) 700
- (1)
- (5) , 15
- (6) (3) (4) ,
- 15
- (7)

142

Прекршочни санкции за отстранувачите на отпад

- (1) 8 000 12.000
- 1) (21);
- 2) , (34);
- 3) 35
- ; 4)
- 5) (39); (
- 39);

- 6) (79 80);
- 7) (84);
- 8) (87);
- 9) (88);
- 10) (91);
- 11) (92);
- 12) (93);
- 13) (93);
- 14) (98);
- 15) (99);
- 16)
- (100)
- 17) ,
(108 109).
- (2) 12 000 20.000 :
- 1) (21);
- 2) ,
, (34);
- 3) 35 ;
- 4) ,
(56 61);
- 5)
- (56 61);
- 6) (39 61);
- 7) (39 61);
- 8) (79 80);
- 9) (84);
- 10) (87);
- 11) (88);
- 12) (91);
- 13) (92);
- 14) (93);
- 15) (93);
- 16) (98);
- 17) (99);
- 18)
- (100)
- 19) ,
(108 109).
- (3) 1.500 3.000
- (1) .

(4) 3.000 5.000

(2)

(5)

(6)

(3) (4)

(7)

142-

Прекршочни санкции за физички лица

(1)

50

1)

(2)

60

1)

2)

3)

/

4)

5)

/

6)

)

7)

8)

9)

(3)

70

1)

2)

3)

(4)

100

(1), (2) (3)

(5)

150

1)

2)

(6)

150

1)

- 2) ()
- 3) () ;
- (7) 200
- 1) (/) / ;
- 2) () / ;
- 3) () / ;
- (8)

(4), (5), (6) (7)

- (9)
- (8)
- (10)
- (11) (8) (8)
- (12)

142-
Прекршочни санкции за службените лица

142-
Постапка за порамнување и посредување

- (1) 126 139, 140 141
- (2) 142
- (3)
- (4)

142-
Водење на прекршочната постапка

XIV.

(143 143
" .68/04 " "
" .71/04) "

- (1) 16
- (2) 17
- (3) 19, 20 21 (2)

(144 144 " " .68/04)

- (1) , ,

(2)

(3)

(145 145
" " .68/04)

(1)

(2)

(146 146
" " .68/04)

(1)

(2) (1)

147
(147
59 ” ” .68/04,
” .107/07
” ” .71/04)
(,, ” .37/98 16/2004)
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 19 2, 3, 4, 20, 21 (1) 3, 4 5
22 (1) 3, 4 5
” .37/98).

148
(148 ” .68/04)
“,
,
46/96, 12/2003, 35/2004, 52/2004 60/2004). (,, “ .

149
(60 ” .107/07)

150
(5 ” .102/08)
,
(,, “ .115/2007).

151
(31 ” .143/08)

“ 68/2004, 71/2004, 107/2007 102/2008). (,,

(19 152
” . 124/10)
30 2011 .
(1)

(20 153
” . 124/10)
6 (3), (4), (5) (7) 38
(, “ . 68/2004,
107/2007, 102/2008 143/2008), 30 2011 .